

--	--	--

--	--	--

Контролор

Период

			0	4	0	2	4	3	3	8	1	6	0	0	1	0	8	2	2	2	6	0	3	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ПОУ МАЦА ОВЧАРОВА ВЕЛЕСАдреса, седиште и телефон Иво Лола Рибар бр.4 Велес тел. 078-415-108Адреса за е-пошта roumасаovсарова@yahoo.comЕдинствен даночен број 40044994106295**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)**во периодот од 01.01 до 31.12 2020 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	85.20	ПОСЕБНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	18.436.171,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 | 5 | 2 | 0

ПОСЕБНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

□ | □ | □ | □

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме ____ Виолета Карамаркова _____

Потпис _____

Во ____ Велес _____

На ден ____ 28.02.2021 _____

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.